



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 15 април 1992
Скопје
Број 24 Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари. Овој број чини 120
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

436.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за привремена забрана на примената на Законот за продажба на станови во општествена сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 април 1992 година.

Број 08-1600/1
14 април 1992 година
Скопје

Претседател Претседател
на Собранието на Република на Република Македонија,
Македонија, Кирил Глигоров, с.р.
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со овој закон привремено се забранува примената на Законот за продажба на станови во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ број 36/90), за период од три месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 2

Започнатите постапки за продажба на станови во општествена сопственост со денот на влегувањето во сила на овој закон, се запираат.

Член 3

Со денот на влегување во сила на овој закон надлежните судови нема да вршат заверка на договори-те за продажба на станови во општествена сопственост.

Член 4

Средствата остварени од продажбата на станот што се водат на посебна сметка во деловна банка, по барање на сопственикот на станот банката е должна веднаш да ги пренесе на сметка во корист на сопственикот на станот.

Средствата од став 1 на овој член се користат за станбена изградба.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

437.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Се прогласува Законот за поттикнување на развојот на земјоделството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 април 1992 година.

Број 08-1458/1
6 април 1992 година
Скопје

Претседател Претседател
на Собранието на Република на Република Македонија,
Македонија, Кирил Глигоров, с.р.
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Член 1

Со овој закон заради поттикнување на развојот на земјоделското производство се утврдува право на премии за некои основни земјоделски производи, регрес на дел од каматата на кредитите кои се користат за определени намени во земјоделството, регреси за репроматеријали, субвенции во земјоделството и учество во финансирање на изградба на брани за мали акумулации и мали хидромелиоративни системи.

Член 2

За произведено и откупено производство на пченица, сончоглед, маслодајна репка, шеќерна репка и млеко, се обезбедуваат премии.

Член 3

Износот на премии-те се утврдува селективно во висина на 40% од откупната цена на производите утврдени во член 2 на овој закон.

Износот на премии-те по одделни производи ќе се утврдува со Одлука на Владата на Република Македонија.

Член 4

Регреси се обезбедуваат за:

1. Дел од каматата на кредитите кои се користат за определени намени во земјоделството и тоа:
– производство на пченица, пченка, шеќерна репка, маслодајна репка, сончоглед, оризова арпа, тутун, семенски материјал од овие култури и вештачки губри-ва;

производство на млеко, одгледување на расен приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи, овци, кози, коњи и живина);

– резерви на пченица, пченка, сончоглед и сурово масло, ориз, тутун, вино, вештачки губрива и средства за заштита на растенијата;

– резерви на семе од пченица, јачмен, пченка, шеќерна репка, сончоглед и маслодајна репка, оризова арпа и тутун и

– стоковни резерви на пченица, пченка, шеќер, сурово масло, рафинирано масло за јадење, ориз и месо.

2. Репроматеријал за земјоделството и тоа:

– квалитетно сортно семе;

– вештачки губрива и

– средства за заштита на растенијата.

Видот на квалитетното сортно семе, вештачки губрива и средства за заштита на растенијата ќе се утврдат со Одлука на Владата на Република Македонија.

Член 5

Износот на регресот по одделни намени предвидени во член 4 на овој закон се утврдува и тоа:

1. За намените од точка 1 на член 4 на овој закон, во процент од износот на каматата пресметана по есконтната стапка што ја применува Народната банка на Република Македонија и по одделни намени изнесува:

– за намените од алинеите 1 и 2 во висина од 50%,

– за намените од алинеја 3 во висина од 40%,

– за намените од алинеите 4 и 5 во висина од 30%.

2. За намените утврдени во член 4 точка 2 алинеја 1 во висина од 30%, а за алинеите 2 и 3 во висина од 20% од тековната производна цена на тие производи.

Член 6

За одгледан квалитетен приплоден добиток во говедарството, овчарството, козарството, свињарството, коњарството, живинарството, рибарството, пчеларството и вештачко осеменување на крави, овци, кози и свињи во индивидуалниот сектор, се обезбедуваат субвенции.

Член 7

Учество во финансирањето за изградба на мајди акумулации и мали хидромелиоративни системи, водење на матично книговодство и селекција во сточарство во индивидуалниот сектор, истражување и воведување на производно демонстративни опити во растителното и сточарско производство преку воведување во производство на благородни раси и сорти со соодветна агро и зоотехника, организирање на натпревари и изложби, земјоделско образование и пропаганда во земјоделството. Дијагностицирање, прогноза и извештај за појавата на растителни болести и штетници, формирање банка на гени, како и функционирање на карантинските полиња за земјоделски и шумарски растенија. Испитување на ново интродуцирани и признавање на ново создадени земјоделски и шумски растенија и новосоздадени средства за заштита на растенијата. Производство на исходен семенски и саден материјал.

Ќе се финансираат и други мерки со кои ќе се поттикнува развојот на земјоделството.

Член 8

Намените предвидени во членовите 6 и 7, обемот на мерката и износот на средствата се утврдуваат со Годишна програма за поттикнување на развојот на земјоделството што ја донесува Владата на Република Македонија.

Член 9

Средствата за поттикнување на развојот на земјоделството се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Член 10

Надзор над извршувањето на одредбите на овој закон врши Инспекторатот за земјоделство и шумарство во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 11

Со парична казна од 500.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатието или друго правно лице ако го оствари правото на премија, регрес и субвенција врз товар на средствата предвидени со овој закон кое не може според овој закон да се оствари (членови 2, 4, 6 и 7).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 50.000 до 100.000 динари и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице.

Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок физичко лице ако оствари некое право врз средствата за премија, регрес или субвенција на кое немал право според одредбите на овој закон, и ќе му се одземе остварената премија, регрес или субвенција.

Член 12

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе донесе Упатство за начинот на остварување на правото за користење на средствата утврдени со овој закон во рок од 15 дена од влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Со влегување во сила на овој закон престанува да важи Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“ број 13/86) и Законот за привремени мерки за регрес на дел од каматата на кредитите кои се користат за одредени намени во земјоделството („Службен лист на СФРЈ“ број 61/90).

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

438.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ
НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО 1992
ГОДИНА**

Се прогласува Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во 1992 година,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 април 1992 година.

Број 08-1465/1
6 април 1992 година,
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андоров, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО 1992 ГОДИНА

Член 1

Банките што ќе даваат кредити за намените определени со овој закон во 1992 година имаат право на надоместок на дел од каматата на начинот и под условите определени со овој закон:

Средствата за надоместок на дел од каматата се обезбедуваат од Републичкиот буџет за 1992 година.

Член 2

Банките ќе остваруваат надоместок на дел од каматата на кредитите од сите извори на средства, што ги даваат за:

1) развој на сточарството – за делот на каматата утврден со Програмата за создавање резерви на месо во жив добиток во Република Македонија;

2) извршување на проектот за наменско производство за делот на каматата утврден со Општествениот договор за реализација на Проектот за наменско производство и по Програма за проекти за наменско производство;

3) развој на издавачка дејност – за делот на каматата во висина од 50% од каматната стапка на кредитот и

4) инвестициони вложувања за развој на малото стопанство во ридско-планинските подрачја и во пограничните подрачја – за делот на каматата во висина од 60% од каматната стапка на кредитот.

Член 3

Надоместокот на делот од каматата не може да се оствари за износот на кредитот што не е вратен во договорениот рок.

Член 4

Барањето за признавање на надоместок на дел од каматата банката го поднесува до Службата на општественото книговодство во која има жиро-сметка. По извршената контрола за оправданоста на барањето, Службата на општественото книговодство заедно со записникот од извршената контрола го доставува до Министерството за финансии.

Член 5

Министерот за финансии донесува поблиски прописи за постапката за остварување на правото на надоместок на дел од каматата во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

439.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО СЕ КОРИСТЕА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ

Се прогласува Законот за регрес на дел од каматата на кредитите што се користеа за изведување на инвестициони работи во странство на кредит, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата, одржана на 6 април 1992 година.

Број 08-1456/1
6 април 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андоров, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН

ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО СЕ КОРИСТЕА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ

Член 1

Со овој закон се утврдува правото на регрес на дел од каматата на кредитите што се користеа за изведување на инвестициони работи во странство на кредит по основ на Проектот 946 (во натамошниот текст: право на регрес) преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во натамошниот текст: ЈУБМЕС) и начинот на обезбедување и користење на тие средства.

Член 2

Право на регрес остваруваат претпријатијата и другите правни лица кои изведуваат инвестициони работи во странство на кредит, а што ги кредитираше или рефинансирале ЈУБМЕС.

Правото на регрес се утврдува на износот на пресметаната и платената камата по одобрените кредит од став 1 на овој член.

Член 3

Претпријатијата и другите правни лица за кредитите од член 2 на овој закон го остваруваат правото на регрес на дел од каматата на тие кредити во висина на разликата меѓу 45% од есконтната стапка што ја применува Народната банка на Република Македонија и каматната стапка што ја утврдува ЈУБМЕС.

Ако каматната стапка на ЈУБМЕС е поголема од есконтната стапка што ја применува Народната банка на Република Македонија, правото на регрес на дел од каматата се остварува во висина на 55% од есконтната стапка што ја применува Народната банка на Република Македонија.

Исплатата на правото на регрес на претпријатијата и другите правни лица од став 1 на овој член го врши Народната банка на Република Македонија, врз основа на поднесена документација.

Народната банка на Република Македонија ја прописува постапката, начинот и документацијата потребни за остварување на правото на регрес.

Член 4

Народната банка на Република Македонија составува пресметка и доставува барање до Министерството за финансии за преведување на средствата за исплата на регрес.

Член 5

Средствата за регрес се обезбедуваат секоја година од Републичкиот буџет.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да се применува на територијата на Република Македонија Законот за регрес на дел од каматата на кредитите што се користат за извоз на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит („Службен лист на СФРЈ“ број 21/90).

440.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА АЕРОДРОМИТЕ „СКОПЈЕ“ И „ОХРИД“**

Се прогласува Законот за учество на Република Македонија во финансирањето на реконструкцијата на аеродромите „Скопје“ и „Охрид“ што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 април 1992 година.

Број 08-1454/1
6 април 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН**ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА АЕРОДРОМИТЕ „СКОПЈЕ“ И „ОХРИД“****Член 1**

Република Македонија учествува во финансирањето на реконструкцијата на аеродромите „Скопје“ и „Охрид“ со средства во вкупен износ од 200 милиони динари, што се обезбедуваат од Републичкиот буџет за 1992 година, како вложување на Републиката во трајниот капитал на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје.

Член 2

За реконструкцијата на аеродромите „Скопје“ и „Охрид“ средства обезбедува и Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје во износ од 40 милиони динари.

Член 3

Правата и обврските на инвеститор за користење на средствата според овој закон ги врши Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје.

Член 4

Заради обезбедување на динамиката на остварување на приливот на приходите во Републичкиот буџет, Владата на Република Македонија може да користи позајмици за оваа намена.

Член 5

За наменско и рационално користење на средствата од член 1 на овој закон ќе се грижи Владата на Република Македонија и за текот на работите ќе го информира Собранието на Република Македонија.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

441.

Врз основа на член 75 ставовите 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЛУМНО НАДОМЕСТУВАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНКИ КРЕДИТИ**

Се прогласува Законот за делумно надоместување на курсните разлики по определени странски кредити, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 април 1992 година.

Број 08-1455/1
6 април 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН**ЗА ДЕЛУМНО НАДОМЕСТУВАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНКИ КРЕДИТИ****Член 1**

Со овој закон се пропишуваат условите и начинот за делумно надоместување на курсните разлики по странски кредити на определени правни лица (во натамошниот текст: организации) по извршените обврски спрема странство за отплати и камати по тие кредити од 1 јануари 1992 година и се обезбедуваат потребните средства.

Член 2

Под странски кредити од член 1 на овој закон се подразбираат:

1) странските кредити во конвертибилни девизи на определени организации што се конвертирани во динари преку Народната банка на Југославија или банките овластени за работи со странство до 1 јануари 1984 година, како и странските финансиски кредити што се користат за рефинансирање на отплатите по тие кредити, чија динарска противвредност е употребена за инвестициони вложувања;

2) странските стоковни кредити на определени организации добиени од земјите со кои е договорен клириншки начин на плаќање ако увезените стоки се реекспортирани со наплата во конвертибилни девизи, ако девизите ѝ се продадени на Народната банка на Југославија или на банките овластени за работи со странство до 1 јануари 1984 година, а динарската противвредност е употребена за инвестициони вложувања;

3) странските стоковни кредити за опрема, суровини и репродукциони материјали од конвертибилното и клириншкото валутно подрачје за производство на вештачки ѓубрива, производство на бакар, производство на железна руда и црна металургија и странските кредити за увоз на суровини и репроматеријали за производство на вештачки ѓубрива искористени до 1 јануари 1986 година;

4) странски стоковни кредити за опрема, суровини и репродукциони материјали искористени до 1 јануари 1986 година; за инвестициони вложувања за организации кои имаат верифицирани програми за економско-финансиска консолидација.

Член 3

Под курсни разлики за кредитите од член 2 на овој закон што делумно ќе се надоместуваат се подразбираат курсните разлики што настанале од денот на конверзијата, односно увозот до денот на намирувањето на обврската спрема странство.

Утврдените курсни разлики се намалуваат за пресметаните динарски камати на конвертираната вредност и тоа во висина што е содржана во отплатите и каматите во тековната година.

Под пресметана динарска камата, во смисла на овој закон, се подразбира најголемата банкарска камата на инвестиционите кредити во годината на конверзијата, односно на увозот на стоките. Оваа каматна стапка до и во 1981 година изнесува 12%; во 1982 година 21%; во 1983 година 48%; во 1984 година 57% и во 1985 година 75%.

Под ден на конверзијата, односно увозот се подразбира денот кога кредитот или неговиот дел и е продаден на Народната банка на Југославија, односно на банките овластени за работи со странство, а кај стоковните кредити – денот кога е извршен увозот на стоките.

Член 4

Средствата за надоместување на курсните разлики според одредбите на овој закон се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Член 5

Надоместување на курсните разлики по кредитите од член 2 на овој закон се врши делумно за отплатите и каматите намирани спрема странство во тековната година, зависно од степенот на оптовареноста на средствата за репродукција со курсните разлики утврдени според член 3 од овој закон по тие кредити.

Под организации, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат и самоуправните интересни заедници, односно фондови од материјалното производство кои се корисници на странски кредити конвертирани во динари, ако динарската противвредност ја употребиле за инвестициони вложувања.

Член 6

Организациите од член 5 на овој закон имаат право на делумно надоместување на курсните разлики според степенот на оптовареноста на средствата за репродукција со курсните разлики, во следниве проценти:

Степен на оптовареноста на средствата за репродукција со курсните разлики	Процент на надоместување на курсните разлики
од 50 до 60%	20%
од 60,1 до 70%	25%
од 70,1 до 80%	30%
од 80,1 до 90%	35%
од 90,1 до 100%	40%
од 100,1 до 120%	45%
над 120%	75%

Степенот на оптовареноста на средствата за репродукција од став 1 на овој член за секоја организација се пресметува во тековната година со утврдување на односот на висината на курсните разлики од член 3 на овој закон содржани во отплатите и каматите на кредитите од член 2 на овој закон спрема средствата за репродукција од претходната година.

Под средства за репродукција се подразбираат средствата на акумулацијата и дивидендата и вкупно пресметаната амортизација.

Степенот на оптовареноста на средствата за репродукција од став 1 на овој член за самоуправните интересни заедници, односно фондовите од материјалното производство се пресметува во тековната година со утврдување на односот на висината на курсните разлики од член 3 на овој закон содржани во отплатите и каматите на кредитите од член 2 на овој закон спрема сопствените и здружените средства за инвестиции од претходната година.

При утврдувањето на степенот на оптовареноста на средствата за репродукција со курсни разлики пред истекот на годината, курсните разлики содржани во отплатите и каматите на кредитите по тримесечја се ставаат во однос на соодветниот дел на средствата за репродукција од претходната година.

Ако организацијата има според годишната пресметка од претходната година загуба поради ненадоместени трошоци на работењето, се смета дека степенот на оптовареноста на средствата за репродукција од став 1 на овој член е поголем од 120% во годината за која се донесува годишната пресметка.

Член 7

По исклучок од одредбите на членот 6 на овој закон, на организациите што ја користеле динарската противвредност на странските кредити од членот 2 на овој закон, ќе им се надоместат сите курсни разлики утврдени според членот 3 на овој закон по отплатите и каматите на тие кредити намирани спрема странство во тековната година, и тоа:

– ХМС „Стрежево“ – Битола – за изградба на хидромелиорационен систем и

– РСИЗ за патништа – Скопје – за изградба на патна мрежа.

По исклучок од одредбите на членовите 1,2,3 и 6 на овој закон, право на надоместување на курсните разлики имаат банките – гаранти по странските кредити користени за изградба на објектот „ФЕНИ“ – Кавадарци, во висина од 100% од настанатите курсни разлики од денот на користењето на странските кредити до крајот на отплатниот период и тоа во отплатите и каматите намирани спрема странство од 1 јануари 1992 година.

Банките-гаранти по кредитите на „ФЕНИ“ – Кавадарци, должни се во корист на Републичкиот буџет да ги пренесат сите средства што би се добиле од вредноста на имотот што е пренесен на друго правно лице и нето приходите од изнајмување на објектот на други правни лица, доколку не се пренесени и обврските.

Член 8

Делот од курсните разлики по отплатите и каматите на конвертираните странски кредити, како и на стоковните кредити, што се надоместува врз товар на средствата на Републичкиот буџет, организацијата го внесува во трајните извори на средства – општествен капитал, а самоуправните интересни заедници од материјалното производство – во приходите.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, организациите што според годишната пресметка ќе искажат непокривена загуба во работењето, вклучувајќи ја и непокривената загуба од поранешните години,

средствата остварени по основ на правото за надоместување на дел од курсните разлики по каматите може да ги употреби за покривање на загубите во работењето.

Член 9

Организациите – корисници на кредитите од членовите 6 и 7 на овој закон немаат право на надоместување на курсните разлики во следниве случаи:

- 1) ако над организацијата е спроведена постапка за ликвидација или стечај или ако таа постапка е во тек;
- 2) ако организацијата според други прописи добила средства за надоместување на курсните разлики, до висината што се надоместува со тие прописи.

Член 10

Организациите што имаат право на надоместување на курсните разлики според одредбите на овој закон и поднесуваат документација на Народната банка на Република Македонија од која може да се утврди постоењето на правото на надоместување на курсните разлики и висината на износот на курсните разлики што се надоместуваат. Организациите ја доставуваат документацијата до 31 јануари на тековната година за претходната година.

Народната банка на Република Македонија ја утврдува документацијата од ставот 1 на овој член.

Член 11

Народната банка на Република Македонија е должна да изврши проверка на исправноста на податоците од документацијата што ја поднесува организацијата според член 10 на овој закон во рок од 15 дена.

Народната банка на Република Македонија е должна во рок од 3 работни дена по извршената проверка на документацијата да го извести Министерството за финансии за потребниот износ на средства за исплата на правото за надоместување на курсните разлики според одредбите од овој закон.

Износот на правото за покривање на курсните разлики, според членовите 6 и 7 од овој закон, Народната банка на Република Македонија го намалува за 5% до утврдувањето на конечните пресметки.

Член 12

Исплатата на средствата по основ на правото за надоместување на курсните разлики Народната банка на Република Македонија ќе ја изврши откако ќе бидат преведени средства од Републичкиот буџет.

Доколку приливот на утврдените приходи биде динамички неусогласен со расходите и настане доцнење во исплатата на надоместокот на курсните разлики подолго од 60 дена од приемот на известувањето од член 11 став 2 на овој закон, Министерството за финансии ќе изврши аконтативно прведување на средства на Народната банка на Република Македонија во определен процент од правото утврдено според членовите 6, 7 и 11 став 3 на овој закон.

Член 13

Ако во постапката на дополнителна контрола на остварувањето на правото за надоместување на курсните разлики според одредбите на овој закон, што ќе ја изврши Народната банка на Република Македонија, се утврди дека организацијата незаконито или врз основа на погрешно дадени податоци ги наплатила курсните разлики, Службата на општествено книговодство наплатениот износ на курсните разлики, со пресметување на каматите во висина на двоен износ на есконтната стапка што ја применува Народната банка на Република Македонија, ќе го пренесе од жиро-сметката на организацијата во корист на Републичкиот буџет.

Член 14

Со денот на влегувањето на сила на овој закон престанува да се применува на територијата на Република Македонија Законот за покритие на курсните разлики по странски кредити („Службен лист на СФРЈ“ број 43/86, 61/86, 31/87, 3/88 и 41/89).

442.

Врз основа на член 75 ставовите 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стапките на даноците на граѓаните, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 април 1992 година.

Број 08-1457/1
6 април 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Аџдов, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за стапките на даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/82, 38/83, 3/85, 16/85, 44/85, 46/86, 44/87, 50/87, 7/88, 28/88, 42/88, 51/88, 46/89, 4/90, 15/90, 23/90, 30/90, 47/90, 21/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91), во членот 1 точката 4 „Данок на вкупниот приход на граѓаните“ се брише.

Член 2

Во членот 2 став 1 во алинеја 10 по зборот „Градежништво“, се додаваат зборовите: „работници во рудници со јамски коп; работници во научно-истражувачките организации и во истражувачко-развојни единици во претпријатијата од материјалното производство; работници во претпријатијата во кои се технолошки вишок во случај кога тие работници не работат поради техничко-технолошко унапредување на технолошкиот процес и реструктурирање на производството и работниците кои вршат стопански дејности во граничниот појас и во ридско-планинските реони“.

Член 3

Во членот 2-а зборовите: „Периодот од 1 јули до 31 декември 1991 година“, се заменуваат со зборовите: „1992 година“.

Член 4

Во членот 3, во точката 2 стапката „50%“ се заменува со стапката „40%“.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Од данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност за 1992 година се ослободуваат обврзниците на кои земјоделството им е основна дејност“.

Член 5

Во членот 4 ставот 2 се менува и гласи:

„Данок од личен доход од стопанска и професионална дејност по одбивање (во процент од ескај поединечно остварен бруто-приход) се плаќа и тоа:

1. По стапка од 15% на приходите од работи со употреба на сопствена физичка сила, товарење, растоварање, сечење на дрва и ископ на земја и вршење на работите во рамките на статистичките истражувања, попис и избори;

2. По стапка од 25% на приходите што ги остваруваат застапниците на Југословенската лотарија од продажба на лозови, приходите од продажба на весници, списанија, книги и други публикации и сладолед; приходите што ги остваруваат застапниците на осигурителните заводи, инкасаторите, контролорите и туристичките информатори; манскените, каскадерите, артистите и филмските работници, професионалните спортисти и спортските судии, приходите на судски-поротници, вештачи, судски преведувачи и стечајни управници; приходи остварени од стенографија, дактилографија, стенодактилографија, картографија, нотографија, техничка коректура, цртежи и слични дејности;

3. По стапка од 50% на приходите кои произлегуваат од договор за дело“.

Член 6

Членот 5 се брише.

Член 7

Во членот 6-а став 1 се менува и гласи:

„Данок на приходи од имот и имотни права на годишна основица се плаќа и тоа:

Основица	Стапка
до 40.000	30%
над 40.000 до 80.000	35%
над 80.000 до 160.000	40%
над 160.000	50%

Во ставот 3 зборовите: „вкупниот месечен приход не минува 1.800 динари“ се заменува со зборовите: „вкупните приходи во текот на годината не го надминуваат износот од 50% од просечниот личен доход во Републиката“.

Во алинеја 1 бројот „1.000“ се заменува со бројот „4.000“ во алинеја 2 бројот „1.500“ се заменува со бројот „6.000“, во алинеја 3 бројот „2.000“ се заменува со бројот „8.000“ и во алинеја 4 бројот „3.000“ се заменува со бројот „12.000“.

Член 8

„Во членот 6-в ставот 1, во табелата во поднасловот – згради и станови за одмор и закрепнување изградени од цврст и мешовит материјал колоните 5 и 6 се менуваат и гласат:

„48 динари	44 динари
56 динари	50 динари
64 динари	56 динари
72 динари	62 динари
100 динари	90 динари
120 динари	110 динари
140 динари	130 динари
160 динари	150 динари“

Во ставот 3 во алинеја 1 по зборот „возила“ се додаваат зборовите: „до 1600 кубичи во износ од 500 динари, а над 1600 кубичи во износ од 1000 динари“.

Во алинеја 6 по зборот „објекти“ се додаваат зборовите: „до 8 метри должина во износ од 1000 динари, а“.

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„За возилата постари од 10 години данокот на имот се плаќа пониско за 50%“.

Член 9

Членот 7 се брише.

Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за стапките на даноците на граѓаните.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

443.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 април 1992 година.

Број 08-1467/1

6 април 1992 година

Скопје

Претседател

на Собранието на Република Македонија, Претседател
Македонија, на Република Македонија,
Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во називот на Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 25/77, 23/84, 50/87, 36/89, 7/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), во насловите на Глава прва и во членовите 1,3,250 и 251 ставовите (1), (2) и (3) зборот „Социјалистичка“ се брише.

Член 2

Во членот 3 по зборот „Македонија“ запирката се заменува со точка, а зборовите: „доколку со кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија не е одредено поинаку“ се бришат.

Член 3

Во членовите 8, 22, 27, 28 став (2), 29 став (1), 35 став (3) кратенката „СФРЈ“ се заменува со зборовите: „Република Македонија-општ и посебен дел“.

Член 4

Членот 30 се брише.

Член 5

Во членот 36 став (1) точка г) зборовите: „СФРЈ на Кривичниот закон на СФРЈ“ се заменуваат со зборовите: „Република Македонија на Кривичниот закон на Република Македонија – општ и посебен дел“.

Член 6

Во членовите 37 став (2) и 159 став (2) зборовите: „смртна казна“ се заменуваат со зборовите: „дваесет години“.

Член 7

Во членот 126 став (1) зборот „пет“ се заменува со зборот „педесет“.

Во ставот (2) зборот „педесет“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 8

Во членот 137 став (4) зборот „петнаесет“ се заменува со зборот „сто“.

Член 9

Во членот 143 став (2) „петстотини“ се заменува со зборовите: „пет илјади“.

Член 10

Во членот 144 став (1) зборот „пет“ се заменува со зборот „педесет“.

Во ставот (2) зборовите: „дваесет и пет“ се заменуваат со зборовите: „двеста и педесет“.

Член 11

Во членот 156 став (2) зборот „петнаесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 12

Во членовите 157 став (2) и 158 став (2) зборот „педесет“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 13

Во членовите 160 став (3) и 165 став (2) зборот „петнаесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Член 14

Во членот 161 став (2) зборот „петнаесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 15

Во членот 166 став (1) зборот „пет“ се заменува со зборот „педесет“.

Во ставот (2) зборот „педесет“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 16

Во членот 168 став (2) зборот „петстотини“ се заменува со зборовите „пет илјади“.

Член 17

Во членот 177 став (2) зборот „петнаесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 18

Во членот 178 став (2) зборот „петнаесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 19

Во членот 179 став (2) зборот „петнаесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 20

Во членот 185 став (1) зборот „пет“ се заменува со зборот „педесет“.

Во ставот (2) зборот „педесет“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 21

Во членовите 192 став (2), 193 став (1), 194 став (3) зборовите: „смртна казна“ се заменуваат со зборовите: „казна затвор од дваесет години“.

Член 22

Во членовите 215, 216 став (1) зборовите: „предвидени со републички или покраински закон“ се бришат.

Член 23

Во членот 239 став (1) зборот „десет“ се заменува со зборот „сто“.

Член 24

Во членот 251 ставовите (1) и (2) зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Република Македонија – општ и посебен дел“.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

444.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 април 1992 година.

Број 08-1468/1
6 април 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

Претседател
на Република Македонија
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“ број 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 и 3/90) кој со член 5 став 1 од Уставниот закон е преземен како републички, членот 3 се менува и гласи:

„Лицето, обвинето за кривично дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука“.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:
„Во кривичната постапка е во употреба македонскиот јазик и неговото кирилско писмо“.

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

„Тужбите, жалбите и другите поднесоци се упатуваат до судот на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Странски државјанин кој е лишен од слобода поднесокок до судот може да го упати на својот јазик, во другите случаи под условите на реципроцитет“.

Член 4

Во член 7 ставовите (1), (2), и (3) се менуваат и гласат:

„(1) Кривичната постапка се води на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(2) Странките, сведоците и другите лица иго учествуваат во постапката имаат право при изведувањето на истражни или на други судски дејствија да го употребуваат својот јазик. Притоа ќе се обезбеди усно преведување на она што тоа, односно друг го изнесува, како и на исправите и друг писмен доказен материјал.

(3) За правото на преведување ќе се поучи лицето од став 2 на овој член, кое може да се одрече од тоа право, ако го знае македонскиот јазик на кој се води постапката. Во записникот ќе се забележи дека е дадена поука и изјавата на учесникот“.

Член 5

Во член 8 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Поканите, одлуките и другите судски писма судот ги упатува на македонски јазик“.

Ставот (2) се брише.

Член 6

Членот 9 се брише.

Член 7

Членот 22 се менува и гласи:

„Судовите во кривичните предмети судат во границите на својата стварна надлежност определена со закон“.

Член 8

Во членот 23 ставови (1), (2), и (7) зборовите: „потешка казна“ се заменуваат со зборовите: „затвор од 20 години“.

Ставот (8) се менува и гласи:

„(8) Судот одлучува за барање за заштита на законитоста во совет составен од петмина судии“.

Член 9

Членовите 24 и 25 се бришат.

Член 10

Во членот 29 ставови (1) и (3) зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Република Македонија“.

Член 11

Во членот 30 зборот „Југославија“ се заменува со зборовите: „Република Македонија“.

Член 12

Во членот 31 зборовите: „Сојузниот суд“ се заменуваат со зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“.

Член 13

Во член 32 ставот (9) се брише.

Член 14

Во членот 35 став (1) зборовите: „републички односно со покраински“ се бришат.

Ставот (2) се брише.

Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: „и 2“ се бришат.

Член 15

Во член 38 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 16

Во членот 42 став (2) зборовите: „републички односно на покраинскиот Врховен суд, или на претседател на Сојузниот суд“ се заменуваат со зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“.

Член 17

Во членот 44 став (2) зборовите: „Во поглед на надлежноста за одлучување за изземање на републички, покраински и на сојузниот јавен обвинител се применуваат одредбите на соодветниот закон за јавно обвинителство“ се заменуваат со зборовите: „за изземањето на јавниот обвинител на Република Македонија одлучува колегиум на заменици на Јавното обвинителство на Република Македонија“.

Член 18

Членот 46 се брише.

Член 19

Во членот 50 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 20

Во членот 67 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Лицето има право на бранител во постапката пред органите за внатрешни работи и судската постапка. Обвинетиот може да има бранител во текот на целата постапка“.

Во ставот (4) зборовите: „Стручен испит предвиден со републички односно со покраински пропис. Пред Сојузниот суд и пред републичкиот односно покраинскиот Врховен суд“ се заменуваат со зборовите: „правосуден испит. Пред Врховниот суд на Република Македонија“.

Член 21

Во член 70 став 1 зборовите: „или ако постапката се води поради кривично дело за кое може да се изрече смртна казна“ се бришат.

Член 22

Во член 95 ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Трошоците за преведување на јазикот иго настануваат со примена на одредбите од Уставот и од овој закон нема да се наплатуваат од лицата што според одредбите на овој закон се должни да ги надоместат трошоците во кривичната постапка“.

Член 23

Членот 102 се менува и гласи:

„Поблиски прописи за надомест на трошоците во кривичната постапка пред судовите на Република Македонија донесува министерот за правосудство и управа“.

Член 24

Во членот 127 став (3) зборот „Југославија“ се заменува со зборовите: „Република Македонија“, а зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за односи со странство“.

Во ставот (4) кратенката „СФРЈ“ се заменува со зборовите: „Република Македонија“.

Член 25.

Во член 133 зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Република Македонија - општ и посебен дел“.

Член 26

Членот 138 се менува и гласи:

„Прописи за казнената евиденција донесува министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за правосудство и управа“.

Член 27

Членот 148 се брише.

Член 28

Во членот 145 став (1) зборот „Југославија“ се заменува со зборовите: „Република Македонија“.

Во ставот (2) зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешни работи преку републичкиот односно покраинскиот орган на управата, надлежен за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за односи со странство преку Министерството за правосудство и управа“.

Член 29

Во членот 151 став (3) пред зборовите: „не можат граѓаните“ се внесуваат зборовите: „лицата повикани, приведени или лишени од слобода мора веднаш да бидат запознаени со причините за нивното повикување, приведување или лишување од слобода и со нивните права утврдени со закон и од нив не може да се бара изјава и“.

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:

„(4) Лицето лишено од слобода мора веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на лишување од слобода да биде изведено пред суд кој без одлагање ќе одлучи за законитоста од лишување од слобода.“

(5) Во постапката пред органите за внатрешни работи лицето има право на бранител“.

Досегашните ставови (4), (5) и (6) стануваат ставови (6), (7) и (8).

Член 30

Во членот 161 став (2) зборовите: „Надлежниот републички односно покраински орган може да“ се заменуваат со зборовите: „Со закон може да се“.

Член 31

Во членот 175 став 1 зборот „шест“ се заменува со зборот „три“.

Член 32

Во членот 190 по став (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„Притвореното лице може под услови утврдени со овој закон да биде пуштено да се брани од слобода“.

Член 33

Во членот 191 став (1) зборовите: „смртна казна“ се заменуваат со зборовите: „казна затвор од 20 години“, а зборовите во заградата се бришат.

Член 34

Членот 195 се менува и гласи:

„(1) Овластените службени лица на органите за внатрешни работи можат некое лице да го лишат од слобода ако постои било каква причина предвидена во член 191 на овој закон, но се должни таквото лице веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на лишувањето од слобода да го спроведат до надлежниот истражен судија или до истражниот судија на понискиот

суд на чие подрачје е сторено кривичното дело ако до седиштето на тој суд може да се дојде побрзо. При доведувањето овластеното службено лице на органот за внатрешни работи ќе го извести истражниот судија за причините и за времето на лишувањето од слобода.

(2) Истражниот судија на кого му е дадено лицето лишено од слобода, без одлагање ќе одлучи за законитоста на лишувањето од слобода“.

Член 35

Членот 196 се брише.

Член 36

Во член 197 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Притворот може по одлука на советот (член 23 став (6)) да се продолжи најмногу за два месеца. Против решението на советот е дозволена жалба која не го задржува извршувањето на решението“.

Член 37

Членот 206 се менува и гласи:

„(1) Претресување на стан или други простории на обвинетиот или на други лица може да се преземе единствено со судска одлука кога е во прашање откривање или спречување на кривични дела или заштита на здравјето на луѓето.“

(2) Претресување на лице може да се преземе под условите од став 1 на овој член“.

Член 38

Во член 210 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) Овластените службени лица на органот за внатрешни работи можат и без наредба да влезат во туѓ стан и по потреба да извршат претресување ако држателот на станот го сака тоа или ако некој вика за помош.“

(2) Во случајот од став (1) на овој член нема да се составува записник туку на држателот на станот веднаш ќе му се издаде потврда во која ќе се назначи причината за влегување во станот, односно во други простории“.

Ставовите (3) и (4) се бришат.

Досегашниот став (5) станува став (3).

Член 39

Во членот 218 став (1) зборовите: „на народната“ се бришат.

Ставот (9) се менува и гласи:

„(9) Обвинетиот може да биде испитан во отсуство на бранител, само ако изречно се одрекол од тоа право, а одбраната не е задолжителна“.

Член 40

Во член 294 став (3) зборовите: „Републички односно на покраински Врховен суд“ се заменуваат со зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“.

Член 41

Членот 301 се менува и гласи:

„Ако на главниот претрес не дојде бранителот кој уредно е повикан, а не го извести судот за причината на спреченоста иштом дознал за оваа причина или ако бранителот без одобрение го напуштил главниот претрес, оптужениот ќе се повика веднаш да земе друг бранител. Ако оптужениот тоа не го стори, советот може да одлучи главниот претрес да се одржи и без присуство на бранител само ако оптужениот изречно се одрекол од тоа право и ако судот по испитувањето на сите околности оцени дека отсуството на бранителот не би било штетно за одбраната. Решението за тоа со образложение се внесува во записникот за главниот

претрес. Против ова решение посебна жалба не е дозволена. Ако во случај на задолжителна одбрана не постои можност оптужениот веднаш да земе друг бранител, односно судот да го постави по изречна согласност на оптужениот без штета за одбраната, претресот ќе се одложи“.

Член 42

Во членовите 356 став (5), 357 став (8), 360 став (5), 401 став (1) точка 2, 496, 502 став (1), 505 став (1), 510 став (1), 513 став (1) и 515 став (1) зборовите во заградата се бришат.

Член 43

Во член 361 ставот (4) се брише.

Член 44

Во членот 391 став (1) точка 1) зборовите: „смртна казна или“ се бришат.

Член 45

Членовите 392 и 393 се бришат.

Член 46

Во член 413 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Барањето за вонредно ублажување на казната не го задржува издржувањето на казната“.

Член 47

Во член 414 став (1) се менува и гласи:
„(1) За барањето за вонредно ублажување на казната решава Врховниот суд на Република Македонија“.

Ставот (6) се брише.

Член 48

Во членот 417 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) За барањето за заштита на законитоста решава Врховниот суд на Република Македонија“.
Ставовите (2), (3) и (4) се бришат.

Член 49

Во член 418 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Барање за заштита на законитоста подига Јавниот обвинител на Република Македонија“.
Ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 50

Во членовите 422 ставот (2) и 423 ставот (2) се бришат.

Член 51

Во член 425 ставот (4) се менува и гласи:
„(4) Барање за вонредно преиспитување на правилната пресуда не може да се поднесе против пресуда на Врховниот суд на Република Македонија“.

Член 52

Во член 426 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) За барањето на вонредното преиспитување на правосилна пресуда решава Врховниот суд на Република Македонија“.
Ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 53

Во членот 463 став (1) зборовите: „во републиката и автономната покраина“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „републичкиот врховен суд и во покраинскиот врховен суд“ и се заменуваат со зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“.

Во ставот (3) зборовите: „Во републичките врховни судови односно во покраинските врховни судови“ се заменуваат со зборовите: „Во Врховниот суд на Република Македонија“.

Член 54

Во членот 493 став (1) зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Република Македонија – општ и посебен дел“.

Член 55

Во членот 518 став (2) зборовите: „Сојузниот секретаријат“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Во ставот (3) зборовите: „пропис на републиката односно автономната покраина“ се заменуваат со зборот „закон“.

Член 56

Во членот 519 став (1) зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе ја упати молбата на странскиот орган за правна помош до републичкиот односно до покраинскиот орган на управата надлежен за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за односи со странство ќе ја упати молбата на странскиот орган за правна помош до Министерството за правосудство и управа“.

Во ставот (2) зборовите: „Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ја упатува молбата до судот преку републички односно покраински орган на управата надлежен за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за внатрешни работи ја упатува молбата до судот преку Министерството за правосудство и управа“.

Во ставот (4) зборовите: „републички односно покраинскиот орган на управа надлежен за работата на правосудството“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за правосудство и управа“, а зборовите: „од сојузниот орган надлежен за правосудство“ се бришат.

Член 57

Во членот 520 ставови (2) и (4) зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Република Македонија“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Стварно надлежен суд е судот определен со закон“.

Член 58

Во членот 521 зборовите „Сојузниот секретаријат“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Член 59

Во членовите 522 ставови (1) и (4) и 523 став (1) зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ и кратенката „СФРЈ“ се заменуваат со зборовите: „Република Македонија“.

Член 60

Во членот 525 став (1) точки 1), 2) и 5) зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија, СФРЈ и Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Република Македонија“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Како домашен закон согласно со точката 3) на ставот (1) на овој член се смета закон на Република Македонија“.

Член 61

Во членот 526 став (4) зборовите: „еден од јазиците на народите на Југославија“ се заменуваат со зборовите: „македонски јазик“.

Член 62

Во членот 527 став (1) зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешни работи“ се заменуваат со

зборовите: „Министерството за односи со странство“, а зборовите: „Републички односно покраински орган на управата надлежен за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за правосудство и управа“.

Член 63

Во членот 528 став (2) зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за односи со странство“ а зборовите „Републички односно покраинскиот орган на управата надлежен за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за правосудство и управа“.

Член 64

Во членот 530 став (1) зборовите: „Судот определен со републички односно со покраински пропис“ се заменуваат со зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“.

Во ставот (3) зборовите: „републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за правосудство и управа“, а зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за односи со странство“.

Член 65

Во член 531 зборовите: „судот определен со републички односно со покраински пропис“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот суд“.

Член 66

Во членовите 532, 533 ставовите (1) и (2) и 534 ставови (1) и (2) зборовите: „старешината на сојузниот орган надлежен за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за правосудство и управа“, а зборот „Југославија“ се заменува со зборовите: „Република Македонија“.

Член 67

Во членот 535 став (2) зборовите: „Сојузниот секретаријат“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Член 68

Во членот 537 став (1) зборот „Југославија“ се заменува со зборовите: „Република Македонија“.

Член 69

Во членот 538 став (1) зборовите: „старешината на сојузниот орган надлежен“ се заменуваат со зборот „министерот“.

Член 70

Во членот 540 ставови (1), (2) и (3) зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ и кратенката „СФРЈ“ се заменуваат со зборовите: „Република Македонија“.

Член 71

Во членот 542 став (2) зборовите: „органот определен со републички односно со покраински пропис“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за правосудство и управа“, а зборовите: „ако е во прашање одлука на воен суд, до Сојузниот секретаријат за народна одбрана“ се бришат.

Член 72

Во член 543 ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Тужбата за надомест на штета се поднесува против Република Македонија“.

Член 73

Во членот 554 ставови (3) и (4) зборовите: „Сојузниот секретаријат“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Во ставот (4) зборот „Југославија“ се заменува со зборовите: „Република Македонија“.

Член 74

Во член 555 став (4) зборовите: „Надлежниот републички односно покраински орган го определува“ се заменуваат со зборовите: „Со закон се определуваат“.

Член 75

Во член 557 зборовите: „републички односно со покраински“ се бришат.

Член 76

Со денот на влегувањето во сила на овој закон кривичните постапки што не се довршени според одредбите на Законот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“ број 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 и 3/90) ќе се довршат според одредбите на овој закон.

Член 77

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

445.

Врз основа на член 134 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија (Сл. весник на СРМ“, бр. 38/90), а во врска со член 10 од Уредбата за начинот и постапката за усогласување на работењето на претпријатијата и другите правни лица и на деловите на претпријатијата и другите правни лица што вршат стопанска дејност со седиште на територијата на другите републики и автономни покраини Војводина и Косово („Сл. весник на Република Македонија“, бр. 9/92) и точка 12 од Договорот во врска со дислокацијата на ЈНА од територијата на Република Македонија потпишан на 21. II. 1992 година, Владата на Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ И ДЕЛОВНИОТ ФОНД НА ЈНА ШТО СЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа уредба се уредува начинот и условите за продажба на становите и деловниот фонд на ЈНА што се во државна сопственост на Република Македонија (во натамошниот текст: Републиката).

Член 2

Становите и деловниот фонд на ЈНА од член 1 на оваа уредба се продаваат според начинот и условите пропишани со постојните прописи за продажба на становите и деловниот фонд на ЈНА и одредбите на оваа уредба.

Член 3

Носителот на станарското право кој склучил договор за купо продажба на стан со ЈНА со право на плаќање на цената на станот во целост или во рати, а истиот не го заверил, должен е договорот да го завери кај надлежниот суд во Републиката.

Неисплатените средства на име купопродажната цена според договорот од став 1 на овој член, се уплатуваат на жиро сметка на Министерството за одбрана со намена – Средства за продажба на становите и деловен простор на воено – станбен фонд – Скопје.

Носителот на станарското право кој склучил договор за купопродажба на стан со ЈНА со отплата во рати може во покус рок да го отплати станот со плаќање во помалку рати, односно да го уплати целиот износ оеднаш.

Член 4

Носителот на станарското право, кој не склучил договор за купопродажба на стан со ЈНА, а кој има живеалиште на територијата на Републиката, може да склучи договор за купопродажба на стан со Републиката – Министерството за одбрана, под исти услови под кои е извршена продажбата на становите на носителите на станарското право од член 2 на оваа уредба.

Член 5

Одредбите од членовите 3 и 4 на оваа уредба соодветно се однесуваат и за купувачите на деловниот простор кои склучиле договор со ЈНА, односно кои ќе склучат договор за купопродажба на деловен простор со Републиката – Министерството за одбрана.

Член 6

Носителите на станарското право од член 3 и 4 на оваа уредба, по извршената заверка на договорите за купопродажба на стан, односно купувачите на деловниот простор, не можат да го продадат купениот стан, односно деловниот простор во рок од шест години од денот на заверката на договорот.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, одредбите на членовите 10, 11 и 12 од Уредбата за начинот и постапката на усогласување на работењето на претпријатијата и другите правни лица и на деловните на претпријатијата и другите правни лица што вршат стопанска дејност со седиште на територијата на другите републики и автономни покраини Војводина и Косово („Сл. весник на Република Македонија“, бр. 9/92), не се примснуваат на становите и деловниот фонд на ЈНА што се во државна сопственост на Република Македонија.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-877/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с.р.

446

Врз основа на член 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

1. На лицата делегирани претставници на Републиката во сојузните органи на управата, а кои не се распоредени во соодветни републички органи на управата ќе им се исплатува личен доход во висина што ја примиле во месец јануари 1992 година, сè додека нивните лични доходи не се изедначат со личните доходи на

лицата со исто звање, стручна подготовка и работно искуство во соодветните органи на управата во чиј делокруг спаѓаат работите и задачите што ги извршувале во сојузните органи на управата. По изедначувањето на личните доходи на овие лица ќе им се исплатува личен доход во висина на личните доходи на вработените со исто звање и работно искуство од соодветните органи на управата во чиј делокруг спаѓаат работите и задачите што ги извршувале во сојузните органи на управата.

2. На лицата кои биле вработени во органи и институции на ЈНА, а останале во Републиката, ќе им се исплатува личен доход во висина на личниот доход за месец јануари 1992 година кој што го примиле или би го примиле според прописите на тие органи и институции, сè додека нивните лични доходи не се изедначат според мерилата и критериумите за вработените во републичките органи на управата односно прописите за Армијата на Република Македонија.

3. На вработените во подрачните органи, организациони единици на сојузните органи на територијата на републиката чии работи преминале во надлежност на Републиката, ќе им се исплатува личен доход во висина на личниот доход што го примиле за месец јануари 1992 година сè додека нивните лични доходи не се изедначат со висината на средствата што се образувани според мерилата и критериумите на републичките органи на управата, а за функционерите и раководните работници и работници со посебно овластување и одговорности според прописите на Собранието на Република Македонија односно Владата на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1012/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с.р.

Објасен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 253/91 од 3 III.1991 година на регистарска влошка бр. 1-8897-0-0-0 го запишал во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие под форма Претпријатие за внатрешен и надворешен промет, производство и услуги „Силваекспорт“ Ц.О. ул. „Јури Гагарин“ бр. 8-6 Скопје

Претпријатието е основано со акт за основање број 01-01 од 10.I.1991 година, а основач е Андоновски Александар ул. „Јури Гагарин“ бр. 8-6 - Скопје.

Дејност 03000 - шумарство; 030001 - узгој (подигање и одгледување) на семиња и садници; 0701 - трговија на мало; 07011 - трговија на мало со прехранбени производи; 070111 - леб, печива, млеко и млечни производи; 070112 - зеленчук, овошје и преработки; 070113 - месо, живина, риба и месни производи; 070114 - разни животни намирници, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби; 07012 - трговија на големо со прехранбени производи; 070121 - текстил и конфекција; 070122 - девли, гума, кожа и пластика; 070123 - метална и електротехничка стока; 070126 - керамика, стакло и порцелан; 070128 - книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 - тулуи и останати прехранбени производи; 070124 - огрев и градежен материјал; 070125 - мебел; 07013 - трговија на мало со мешовити стоки; 070132 - останата трговија со мешовита стока; 07021 - трговија на големо со прехранбени производи 070211 - житарици и млински производи; 070212 - зеленчук, овошје и преработки; 070214 - стока и живина; 07022 - трговија на големо со прехранбени производи; 070221 - текстил и конфекција; 070222 - сурова кожа, волна и слично; 070223 - метална и електротехничка стока; 070224 - градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070226 - хартија, канцелариски материјал и прибор; 070250 - трговија на големо со мешовита стока; 110303 - комерцијални работи на остварување функции во прометот на стоки и услуги; 110309 - неспоменати услуги во областа на прометот; 070310 - надворешната трговија со прехранбени производи; 070320 - надворешна трговија со прехранбени производи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

Претпријатието во правниот промет со трети лица, одговара со сите свои средства.

Андоновски Александар е работодавен орган – без ограничување и неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 253/91 (76)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8638 од 12. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1.14675/0/0/0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на правото за вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие за промет и услуги „Тројка-Комерц целосна одговорност, Скопје ул. „Горги Капчев“ бр. 32.

Претпријатието е основано со акт за основање на претпријатието од 7. XII. 1991 година:

Дејност: леб, печиво, млеко и млечни производи, 070112- зеленчук, овошје и преработка, 070113- месо, живина риба и месни преработки, 070114 - разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, 070121 - текстил и конфекција, 070122- обувки, кожа и пластика, 07123- метални и електротехнички стоки, 070124- отрев и градежен материјал, 070125- мебел, 070126- керамика, стакло и порцелан, 070127- бои лакови и хемикали, 070128 - книги, канцеларски материјал, прибор, 070129 - тутун и други непрехранбени производи, 070131 - стоконни куќи, 070132- друга трговија со мешовити стоки, 070140 - трговија на мало со возила и делови, 070150 - трговија на мало со нафтени деривати, 070211 жита и млечни производи, 070212 зеленчук овошје и преработки, 070213- алкохолни пијалаци 070214- добиток и живина, 07019-разни животни производи за домашни потреби, 070221- текстил и конфекција, 070222- сува кожа, волна и сл., 070223, метални и електрични стоки; 070224 градежен, санитарен и инсталационен материјал, 070225 хемиски производи, бои и лакови, 070226 - хартија канцеларски материјал и прибор, 070229 - тутун и други непрехранбени производи, 070230- трговија на големо со возила, делови и прибор, 070240 трговија на големо со нафтени деривати, 070250 трговија на големо со мешовити стоки - 070260 трговија на големо со индустриски отпадници, 060501 - превоз на патници во патниот сообраќај, 060502 превоз на стока во патниот сообраќај, 060503 - услуги во патниот сообраќај; 070310 - надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво на странски и домашни претпријатија, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји.

Неограничена одговорност и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Васе Стојановски, директорот, без ограничување, кој ќе го застапува претпријатието и во надворешно-трговскиот промет без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8638/91. (77)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7984/91 15. I. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13466-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишување на правото за вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Нана“ експорт-импорт, Ц. О., Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 59-III/17 - Скопје.

Основач е Тасиќ Нада од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 59-III/17.

Дејности: 070111, 070112, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Тасиќ Нада, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 7984/91.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3009/92 на регистарска влошка бр. 1-2724-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основачот и промената на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на Услужно трговско претпријатие „Јумак“ Д.О.О. увоз-извоз Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 36, со следните податоци:

Од претпријатието истапува основачот Насер Хот од Скопје со одлука за истапување од 31. III. 1991 година.

Се брише досегашниот застапник во внатрешен и надворешен трговски промет Насер Хот, привремен работодавен орган, без ограничување, а се запишува новиот застапник Киро Николовски, директор без ограничување во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3009/92.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1207 од 5. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-1156-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот

промет со следните податоци: Друштво со ограничена одговорност за внатрешен и надворешен промет „Велеспром“ - Титов Велес, ул. „Илинденска“ 66, Титов Велес.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 130233 050301, 050302, 090110, 090123, 090124, 090131, 090133, 090139, 090140, 090150, 090180, 110909, 013021, 013022.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1207/92. (174)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1537/92 од 17. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-266-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување со следните податоци: Основно училиште „13 Ноември“ - Скопје, Ц. О., ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 76 - Скопје.

Се брише досегашниот застапник Вељановски Борис, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Атанасова Љубица, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1537/92 175

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9409/91 од 10. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14480-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишувањето на право за вршење надворешно-трговски промет под фирма: Производно-трговско претпријатие „Томси“ комерц, д.о.о., Скопје, ул. Партизански одреди“ бр. 77-1/9, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 16. XII. 1991 година, а основач е Спасија Најденовска од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 77-1/9.

Дејности: 013200, 020110, 020121, 020201, 0701, 07011, 070112, 070114, 070111, 07012, 070123, 070124, 070132, 070140, 070121, 070129, 0702, 07021, 070211, 070212, 070214, 070213, 07022, 070230, 070221, 070225, 070250, 060502, 0801, 080201, 080190, 110909, 110309, 070310, 070320; - посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги; - реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Спасија Најденовска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9409/91. (176)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9080/91 од 11. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14574-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие под фирма: Претпријатие за производство, услуги, внатрешен и надворешен промет „Веритас“, ц.о., Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 19-III/29,

Претпријатието е основано со акт за основање од 16. XII. 1991 година, а основач е Ниневска Маргарита од Скопје.

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011390, 090129, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Ниневска Маргарита, работодавен орган, директор на претпријатието без ограничување, која ќе го застапува и во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9080/91. (185)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2151/92, на регистарска влошка бр. 1-16972-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под фирма: Претпријатие во приватна сопственост „Мак Гама“ - за производство, услуги и внатрешен и надворешен промет Ц.О. Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 29-3/6.

Основач е Ристески Илија од Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. А3-3/4, а директор е Галиќ Бранислав - Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 29-3/6.

Дејности: 011390, 011941, 012002, 012001, 012321, 012323, 012613, 012622, 012623, 013021, 013121, 013909, 020110, 020120, 020302, 050209, 050301, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 090250, 070260, 080190, 080201, 090131, 090132, 090140, 090150, 090171, 090179, 090189, 090202, 110309, 110404, 110620, 110903, 110909, 070310, 070320.

Неограничено овластување и целосна одговорност.

Во правниот промет претпријатието ќе го застапува Галиќ Бранислав, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2151/92.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10556/91 од 12. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14732-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Мирета“ експорт-импорт, Д.О.О., Тетово ул. „Иво Рибар Лола“ 185. Скратен назив на фирмата е „Мирета“ експорт-импорт, Д.О.О., Тетово.

Претпријатието е основано со одлука за основање под бр. 04 од 19. XII. 1991 година, а основачот е Костовска Виолета.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070126, 070128, 070132, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070224, 070226, 070250, 110309, 110909.

Дејности во надворешното трговско работење: 070310, 070320, застапување на странски фирми, посредување.

Неограничени овластувања, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Костоска Виолета, директор, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10556/91. (177)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3245/91, на регистарска влошка бр. 2-10091-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на станбена задруга под фирма: Станбена задруга „Современа дом“ Ц.О., Кичево, ул. „Стојан Санденски“ бр. 80.

Станбената задруга е основана со договор за основање на 22.V.1991 година, а основачи се: Садула Бекировски од Кичево, ул. „Стојан Санденски“ бр. 80, Исније Бекировска од Кичево, ул. „Стојан Санденски“ бр. 80 и Борис Митановски од Кичево, ул. „Стојан Санденски“ бр. 62.

Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни просторни, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга; – организирање на штетење за стан за членовите на задругата; – купување на станбени згради и станови, како и деловни просторни, доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд од општествено-правни лица за потребите на своите членови; – набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни просторни за своите членови; – одржување на станбени згради и станови за членовите на станбената задруга.

Станбената задруга во правниот промет со трети лица истапува самостојно во свое име и за своја сметка.

Станбената задруга во правниот промет со трети лица одговара со ситот свој имот – целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на станбената задруга е в.д. директорот Садула Бекировски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3245/91. (178)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9/91, на регистарска влошка бр. 1-13789-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на приватно претпријатие под фирма: Претпријатие за надворешен и внатрешен промет, производство и услуги „Антиплам“, Ц.О., ул. „Тодор Чангов“ бр. 4, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 27.XII.1991 година, а основач е Ангеловски Тони.

Дејности: 01131, 011311, 011312, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070126, 070128, 070129, 07013, 070132, 07021, 070211, 070212, 070214, 07022, 070222, 070223, 070224, 070226, 070250, 110309, 110313, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лицето овластено за застапување е Ангеловски Тони, привремен работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9/91. (179)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 296/92, на регистарска влошка бр. 1-14393-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на претпријатие во приватна сопственост под фирма: Претпријатие „Соми Компјутинг“ за услуги, Гевгелија.

Основачи се: Ампов Михаил и Ампов Сотир, со акт за основање бр. 01-1-92 од 9.I.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110309, 110909.

Дејност во надворешно-трговско работење: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Ампов Сотир, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 296/92 (180)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9533/91 од 21.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13655-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на претпријатие под фирма: Претпријатие за промет на мало и големо „Златопром“, ц.о. експорт импорт, Скопје.

Основач: Павловска Драги Виолета.

Дејности: 0701 – трговија на мало, 0702 – трговија на големо, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 170129, 07013, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110309.

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски претпријатието одговара со сите свои средства. Во правниот промет претпријатието го застапува Павловска Виолета, директор, без ограничување. Во надворешниот

трговски промет го застапува Павловска Виолета, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9533/91. (181)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9475/91 од 5.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14517-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на друштвото со ограничена одговорност во приватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надворешно трговски промет под фирма: Претпријатие за производство, трговија и услуги, „Ден-го“, д.о.о. Скопје ул. „Тодор Чангов“ бр. 56

Основач: е Богоевски Зоран, со одлука за основање бр. 04-01 од 22. XII.1991 година.

Дејности: 011315, 011319, 011741, 011791, 011832, 011941, 012310, 012321, 012322, 012323, 020110, 020121, 060502, 060503, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070229, 090131, 110303, 110309.

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310, 070320 и работи на застапување на странски лица.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието како и за работи во надворешно-трговски промет е Зоран Богоевски директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9475/91 (182)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1065/92 од 12.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14975-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на претпријатието во приватна сопственост, како и запишувањето на правото за вршење работи во надворешно трговски промет под фирма: Претпријатие за трговија и ургителство „МТЛ“ експорт импорт, Д.О.О. Кавадарци ул. „Душан Кирик“ бр. 36, с. Росоман Кавадарци. Основач е Евдокија Камчева с. Росоман, Кавадарци.

Дејности: 0701, 07011, 070111 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка,

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Евдокија Камчева, директор, без ограничување, која претпријатието ќе го застапува и во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1065/92. (183)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8492/91 од 17.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13692-0-0-0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги под фирмата: Претпријатие за производство, промет и услуги „Папак-Тренд“ експорт-импорт, д.о.о., Скопје, ул. „Зеничка“ бр. 41/а.

Основачи: Александар Андонов од Скопје, ул. „Зеничка“ бр. 41/а и Невенка Андова од Скопје ул. „Исаија Мажовски“ бр. 42/2-12 со договор за основање од 10.XII.1991 година. Основачки влог: Александар Андонов вложува 5.000,00 динари во парични средства, а Невенка Андова вложува 5.000,00 динари, во парични средства.

Дејности: 013041, 013042, 090172, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320; застапување на странски фирми: малограничен промет со Албанија, Бугарија и Грција. Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е: Невенка Андова директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8492/91. (84)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9302/91 од 7.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14465-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на претпријатие во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за производство, промет и услуги „Нино – Комерц“ Д.О. увоз-извоз, Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев“ 26/1-33.

Основач: Узелац Мирко, ул. „Мито Хаџи Василев“ 26/1-35.

Дејности: 011390, 090129, 090133, 090150, 090189, 070111, 070112, 070113, 070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110302, 110303, 110309, 110404, 110902, 110909, 120209, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување во земјата и надворешно – трговското работење е Узелац Мирко, работоводен орган, без ограничување.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските промет во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9302/91. (186)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9398/91 од 13.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14439-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост и запишувањето право на работење во надворешно – трговскиот промет под фирма: Трговско услужно претпријатие „Кито – Бит“ Комерц, д.о.о., Горно Лисиче бр.2. Скопје. Основач е Георгиевска Билјана, со одлука за основање бр.04-01 од 20.XII.1991 година.

Дејности: 01194, 011941, 07012, 070123, резервни делови, 070128, 070132, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070223, резервни делови, 070224, 070226, 070230, 070250, 090132, 110303, 110309.

Дејности во надворешно – трговски промет: 070310, 070320, работи на застапување на странски лица, реекспорт, царински прованизии, консигнациона продажба, работи на посредување во надворешно – трговски промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието, како и за работи во надворешно трговското работење е Георгиевска Билјана, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9398/91. (187)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 118 од 29.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13948-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на д.о.о. Претпријатие за промет на големо и мало „Феростатер“, увоз – извоз, Скопје, ул. „Момин Поток“ 66.

Скратен назив на фирмата гласи: „Феростатер“ увоз – извоз, д.о.о., Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 07022, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Насковски Кирил, в.д. директор, без ограничување.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 118/92. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7649/91, на регистарска влошка бр. 1-14685-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатие за производство на финални производи од дрво и трговија на големо и мало „Кедар“, Ц.О., Скопје, ул. „Бутелска“ 3, бр.2, Бутел I.

Дејности: 0123, 01231, 012310, 01232, 012321, 012322, 012323, 012324, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 0702, 07021, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229.

Стефановски Стојан е индивидуален работоводен орган со целосни и неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7649/91. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 970 од 12.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14939-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право за вршење надворешно – трговски промет како Д.О.О. под фирма Претпријатие за промет на големо и мало „Рибо-материјал“, Д.О.О., Скопје, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ 66, Скопје, основано со акт за основање на 28.I.1992 година.

Основачи се вработените во поранешната деловна единица „Рибоматеријал“ – Загреб, претставништво и продавница во Скопје, ул. „Кузман Ј. Питу“ 66.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070250, 110302, 110303, 110309, 110909; Надворешна трговија; 070310, 070320; Услуги во надворешно – трговскиот промет; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, маркетинг и меѓународна шпедиција; реекспорт.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Костовски Арсен, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 970/92. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4758 од 13.XII.1991 година, на регистарска влошка бр. 1-2953-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешен промет на Претпријатието за промет на големо и мало „Геоман“ ц.о., Скопје, ул. „710“ бр.1.

Дејностите во внатрешен и надворешен промет се прошируваат со: 011721, 011941, 011949, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 013010, 013021, 013041, 01350, 013200, 030003, 050301, 050302, 060501, 060601, 070240, 070150, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909.

Дејности во надворешен трговски промет се проширува со: посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги; пограничен промет со НР Бугарија, Република Грција и НР Албанија и туристички услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4758/91. (191)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8340/91 од 15.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-10885-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на „Факон-производство“ Друштво со ограничена одговорност со Ц.О., ул. „Б-двард Кардељ“ 66, Скопје.

Се прошируваат следните дејности во внатрешен промет: 060501, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8340/91. (199)

ОБЈАВА

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија – Скопје, во смисла на став 3 од член 18 од Законот за саден материјал („Службен весник на Република Македонија“, бр. 10/73, 51/88, 20/90 и 32/91), објавува дека во Регистарот на производители на лозов и овошен саден материјал се запишува следното претпријатие:

– Земјоделско производно трговско претпријатие „Дуброво“ – с. Дуброво – Неготино, за производство на лозов и овошен саден материјал. Регистарски бр. 36, Решение бр. 2811/4 од 03.04.1992 година.

Број 10-2811/4
3 април 1992 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
436. Закон за привремена забрана на примената на Законот за продажба на станови во општествена сопственост	381
437. Закон за поттикнување на развојот на земјоделството	381
438. Закон за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во 1992 година	382
439. Закон за регрес на дел од каматата на кредитите што се користеа за изведување на инвестициони работи во странство на кредит	383
440. Закон за учество на Република Македонија во финансирањето на реконструкцијата на аеродромите „Скопје“ и „Охрид“	384
441. Закон за делумно надоместување на курсните разлики по определени странски кредити	384
442. Закон за изменување и дополнување на Законот за стапките на даноците на граѓаните	386
443. Закон за изменување на Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија	387
444. Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка	388
445. Уредба за начинот и условите за продажба на станите и деловниот фонд на ЈНА што се во државна сопственост на Република Македонија	392
446. Одлука за начинот на исплатата на личните доходи на преземените работници од сојузните органи на управата	392
Објава за запишување во Регистарот на производители на лозов и саден овошен материјал	396